

20151905216

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

□ Врз основа на членот 33 став 7 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија” број 64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/10, 180/11 и 171/12), Собранието на Република Македонија, на седницата, одржана на 2 ноември 2015 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПЕРАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА МЕЃУ БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ НА ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ И МЕЃУ ФОНДОВИТЕ

Член 1

Во Буџетот на Република Македонија за 2015 година во посебниот дел во втората потколони од колоната Расходи на Основен буџет, се врши следнава прераспределба на средства:

Во Разделот 09002 - Министерство за финансии - функции на државата, во потпрограма 21 - Резерви, категорија 41 – Резерви и недефинирани расходи, ставката 413 - Тековни резерви (разновидни расходи) се намалува за 63.420.428 денари и

Во Разделот 31010 - Јавно обвинителство на Република Македонија, по потпрограма 20-Јавно обвинителство, по ставка 464 - Разни трансфери, се додава нова потпрограма 21 – Јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите, категорија 40 – Плати и надоместоци, ставка 401 - Основни плати во износ од 34.217.196 денари, ставка 402 - Придонеси за социјално осигурување во износ од 12.778.232 денари, ставка 404 – Надоместоци во износ од 4.800.000 денари, категорија 42 - Стоки и услуги, ставка 420 - Патни и дневни расходи во износ од 615.000 денари, ставка 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт во износ од 1.740.000 денари, ставка 423 – Материјали и ситен инвентар во износ од 1.740.000 денари, ставка 424 - Поправки и тековно одржување во износ од 590.000 денари, ставка 425 – Договорни услуги во износ од 6.080.000 денари, ставка 426 – Други тековни расходи во износ од 260.000 денари, категорија 48- Капитални расходи, ставка 480 – Купување на опрема и машини во износ од 600.000 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5067/1
2 ноември 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.